

## **ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ , ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 22000**

**ВВ ТИКВЕШ АД- Кавадарци**, водејќи сметка за контекстот на организацијата, како и стратешкиот правец на истата, доследно ја спроведува **ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА**, која е рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели и програми за квалитет, животна средина и безбедност на храната, а чии основни принципи се :

- Задоволување на барањата на купувачите и сите заинтересирани страни, како и задоволување на нивното задоволство со производство на квалитетни и безбедни производи, како и со заштитата и управувањето со животната средина;
- Континуиран развој на бизнисот со постојана одговорност за обврските кон општеството и континуирано превенирање и подобрување на квалитетот, животната средина и безбедноста на храната;
- Идентификација, мониторинг и елиминирање на причините кои предизвикуваат губиток на профитот и купувачите, но и загадувањето на животната средина, нивно брзо и ефикасно отклонување;
- Создавање на конкретни односи со добавувачите на производи и аутсорсинг услуги, како и континуирано следење на нивните перформанси, заради исполнување на барањата на ВВ "Тиквеш" АД во однос на квалитетното добавување на репроматеријали, имајќи при тоа увид и во нивното влијание врз безбедноста на производот и заштитата и управувањето со животната средина;
- Мотивирање на вработените и акционерите и исполнување на нивните потреби во согласност со утврдените норми, можности и овластувања;
- Перманентна едукација и стручно оспособување на вработените, водејќи при тоа сметка и за нивниот удел во безбедноста на производот и заштитата и управувањето со животната средина;
- Исполнување на законските и други барања, како и барањата на меѓународните стандарди ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 22000;
- Постојана грижа за подобрување на инфраструктурата-условите за работа и опремата, свесноста за знаењето на вработените, како и континуирано превземање мерки за безбедност на производот и заштитата и подобрувањето на животната средина.

**ВВ ТИКВЕШ АД-Кавадарци** во иднина се обврзува да:

- Континуирано го одржува и пододрува системот за управување со квалитет, животна средина и безбедност на храната, со што ќе ги исполнува барањата од стандардите ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 22000, секако почитувајќи ги при тоа и сите важечки законски прописи;
- Почитува индивидуите и нивните меѓусебни комуникации заради одговорно квалитетно обавување на работните обврски.

Февруари 2020

Генерален Директор

Радош Вукиќевиќ

